



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

REPUBLIKA E MAQEDONISE
ENTI SHITETËRORI I STATISTIKËS

Vend për numrin serik
Место за ериски број

FORMULAR P-2 / ОБРАЗЕЦ П-2

Ligji për regjistrimin e popullsisë, familjeve dhe banesave në Republikën e Maqedonisë, viti 2002 ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 16/2001, 37/2001, 70/2001 dhe 43/2002)

Закон за Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2001, 37/2001, 70/2001 и 43/2002)

Тë gjitha të dhënat nga ky formular do të përdoren vetëm për qëllime statistikore

Сите податоци од овој образец ќе се користат исклучиво за статистички цели

Sekret zyrtar
E besueshme rreptësisht

Службена тајна
Строго доверливо

REGJISTRIMI POPULLSISË, FAMILJEVE DHE BANESAVE
NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, VITI 2002
(gjendja më 31 tetor 2002, në orën 24:00)
ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2002 ГОДИНА
(состојба на 31 октомври 2002 година, во 24.00 часот)
PYETSOR PËR FAMILJE DHE BANESË
ПРАШАЛНИК ЗА ДОМАЌИНСТВО И СТАН

2									
	komuna	qarku i regjistrimit	banesa	familja	ndërtesa				
	општина	пописен круг	стан	домаќинство	зграда				

ADRESA/АДРЕСА

Vendbanimi _____

Nаселено место _____

Komuna _____

Opština _____

Rruga _____

Улица _____

Numri i shtëpisë _____

Kукен број _____

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

numri	shtesa	hyrja	banesa				
број	додеток	влез	стан				

PLOTËSON STATISTIKA/ПОПОЛНУВА СТАТИСТИКА

Numri i familjeve në banesë _____
Број на домаќинства во станот

Numri i personave në banesë _____
Број на лица во станот

Numri i antarëve të familjes _____
Број на членови на домаќинството

LISTA E PERSONAVE QE JETOJNE OSE QENDROJNE NE KETE ADRESE

Ne kolonen 3 dhe nga kolona 5 deri 13, te shenohen shifrat perkatese nga ato te perفشira ne dy faqet e fundit te Kontrollue

СПИСОК НА ЛИЦАТА КОИШТО ЖИВЕАТ ИЛИ ПРЕСТОЈУВААТ НА ОВАА АДРЕСА

Во колоната 3 и колоните од 5 до 13, да се впише соодветната шифра од дадените на последните два страници о /

Numri rendor i personit	Emri dhe mbicimi	Raporti ndaj personit ne emrin e te cilit evidentohet familja	Numri rendor i familjes te ciles i takon personi	Pozita ne familje	Te pranishem ne vendin e vendbanimit te zakonshem	Te munguar ne vend tjeter ne RM	Te munguar ne vendet e jashtme		Persona me qendrim te lejuar ne RM		Refugjate, persona te perkujdesur ne pikepamje humanitare etj.	Te pranishem nga vende te tjera te RM-se	Persona me shkaqe nga 01 - 13 dhe 17 me dokumentu / material deshmuces	
Реден број на лицето	Име и презиме	Однос спрема лицето на кое се води домаќинството	Реден број на семејството на кое припаѓа лицето	Положба во семејството	Присутни во местото на вообичаено живеење		Отсутни во странство		Лица со одобрение за престој во РМ		Бегалци, хуманитарно згрижени лица и др.	Присутни од друго место од РМ	Лица со причини од 01 до 13 и 17 со документи / доказан материјал	
					01	02-05, 13	06,07	08-12	16	17				18-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3

Gjithsejt (beni mbledhjen ne kolonat prej 6 deri 15)													
Вкупно (направете зборови во колоните од 6 до 15)													

Gjithsejt persona te regjistruar me shkas prej 01 deri 24 (shuma e kolonave 6-13)

Вкупно полишани лица со причина од 01 до 24 (збир од колоните 6-13)



Gjithsejt persona te regjistruar me shkak 01-13 dhe 17 (shum)

Вкупно полишани лица со причина 01-13 и 17 (збир)

Definicioni për banesë

Banesa paraqet një tërësi ndërtimore e ndërlidhur, e destinuar për banim, pa marrë parasysh se banesa në momentin e Regjistrimit a shfrytëzohet: vetëm për banim, për banim dhe ushtrimin e disa veprimtarive; vetëm për ushtrimin e veprimtarive; për pushim dhe rekreim ose bëhet fjalë për banesë të pabanuar por që nga aspekti ndërtimor është në rregull.

Banesa përbëhet prej një ose disa dhomave, me apo pa lokale ndihmëse (kuzhinë, banjo, nevojtoje e të tjera) dhe duhet të ketë hyrje të veçantë prej rrugës ose drejt për së drejti nga oborti, terreni ose nëpërmjet hapësirës së përbashkët të ndërtesës (shkallë, pasazh, galeri etj.), por mund të ketë një ose disa hyrje.

Дефиниција за стан

Стан е градежно поврзана целина наменета за живеење, без оглед на тоа дали станот во моментот на Пописот се користи: само за живеење, за живеење и вршење некои дејности; само за вршење дејности; за одмор и рекреација или се работи за ненаселен, а градежно исправен стан.

Станот се состои од една или повеќе sobи, со или без помошни простории (кујна, остава, претсобје, бања, клозет и сл.) и треба да има посебен пристап од улица или директно преку двор, терен или преку заеднички простори од зградата (скали, пасаж, галерија итн.), а може да има еден или повеќе влезови.

ТЕ ДHËНА ПËР ВЕНДСТРЕНИМИН ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВЕАЛИШТЕТО

1. Lloj i vendstrehimit Вид на живеалиште

1. Banesë, në ndërtesë individuale dhe në ndërtesë kolektive
Стан, во индивидуална или станбена зграда
2. Lokal tjetër strehimor që nuk është dedikuar për banim në një godinë strehimore (depo e përbashkët, lokal për larje dhe tharjen e plaçkave e të tjera.) në ndërtesën banesore
Друга населена просторија која не е наменета за живеење (заедничка остава, перална, сушална и сл.) во станбена зграда
3. Lokal afarist i banuar (zyra, dhomë hoteli, shitore e të tjera)
Населена деловна просторија (канцеларија, хотелска соба, продавница и сл.)
4. Banesë e improvizuar (çadër, vagon, jerevi)
Импровизирано живеалиште (шатор, вагон, шупа)
5. Vendstrehimi kolektiv
Колективно живеалиште

Nëse jeni përgjegjgur me modalitet 1, përgjigjuni në pyetjet prej 2 deri 18

Ako ste одговориле со модалитетот 1, одговорете ги прашањата од 2 до 18

ТЕ ДHËНА ПËР БАНЕСËН ПОДАТОЦИ ЗА СТАНОТ

2. Shfrytëzimi i banesës Користење на станот

1. Vetëm për banim
Само за живеење
2. Për banim dhe ushtrimin e veprimtarisë
За живеење и вршење дејност
3. Vetëm për ushtrimin e veprimtarisë
Само за вршење дејност
4. Banesë e pabanuar (e zbrazët)
Ненаселен (празен) стан
5. Për pushim dhe rekreim - në shtëpi uikendi
За одмор и рекреација - во викенд куќа
6. Për pushim dhe rekreim - në shtëpi familjare
За одмор и рекреација - во семејна куќа
7. Për pushim dhe rekreim - në lloj tjetër të ndërtesës
За одмор и рекреација - во друг вид зграда
8. Në kohë të rishëve sezonale në bujqësi
Во време на сезонски работи во земјоделството

3. Lloj i pronës

Вид на сопственост

1. Private
Приватна
2. Shtetërore
Државна
3. Tjetër (kooperative ose e përzier)
Друга (задружна или мешовита)

4. Numër i përgjithshëm i dhomave në banesë (me sipërfaqe prej 6 m² dhe më shumë) Вкупен број на sobи во станот (со површина од 6м² и повеќе)

5. Sipërfaqja e përgjithshme e banesës (në m²) Вкупна површина на станот (во м²)

6. Numri i dhomave në banesë ku ushtrohet veprimtari Број на sobи во станот во кои се врши дејност

7. Sipërfaqja e lokalit për ushtrimin e veprimtarisë (në m²) Површина на просторот за вршење дејност (во м²)

LOKALE NDIHMËS ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ

8. Kuzhinë (sipërfaqe në m²) Кујна (површина во м²)

9. Ванjë/Бања

1. Ka
Има
2. Ka, jashtë banesës
Има, надвор од станот
3. Nuk ka
Нема

10. Nevojtoje/Klozet

1. Ka
Има
2. Ka, jashtë banesës
Има, надвор од станот
3. Nuk ka
Нема

**INSTALIME
ИНСТАЛАЦИИ**

**11. Ujësjetësi
Водовод**

1. Ka, i lidhur me ujësjetësin publik
Има, со приклучок на јавниот водовод
2. Ka, me hidrofor e të tjera
Има, со хидрофор и друго
3. Nuk ka
Нема

**12. Kanalizimi
Канализација**

1. Ka, i lidhur me kanalizimin publik
Има, со приклучок на јавна канализација
2. Ka, i lidhur me gropë septike
Има, со приклучок на септичка јама
3. Rrjedhje e lirë në kanal të hapur, rëtu, lum e të tjera
Слободен истек во отворен канал, бразда, река и слично
4. Nuk ka
Нема

**13. Energjia elektrike
Електрична енергија**

1. Ka
Има
2. Nuk ka
Нема

**14. Ngrohja qendrore
Парно греење**

1. Ka, lidhur me rrjetin publik
Има, поврзано на јавна мрежа
2. Ka, për rrjet publik, por nuk është i lidhur
Има, за јавна мрежа, но не е приклучено
3. Ka, me instalim personal
Има, со сопствена инсталација
4. Nuk ka
Нема

**POZITA E BANESËS NË NDËRTESE
ПОЛОЖБА НА СТАНОТ ВО ЗГРАДАТА**

**15. Kati në të cilin ndodhet banesa
Кат на кој се наоѓа станот**

- 40 Përdhes
- 40 Приземје
- 50 Bodrum
- 50 Визба
- 60 Bodrum i veçant
- 60 Сутерен
- 70 Mezanin
- 70 Мезанин
- 80 Mansardë
- 80 Мансарда
- 90 Në dy kate
- 90 На два ката

Kat
Кат

☒

**TË DHËNA PËR NDËRTESE
ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДАТА**

**16. Materiali nga i cili është i ndërtuar
sistemi bartës në ndërtesë
Материјал од кој е изграден носивниот
систем на зградата**

1. Beton dhe beton i armuar
Бетон и армиран бетон
2. Blloqe të betonit
Бетонски блокови
3. Tjegulla
Тули
4. Gurë
Камен
5. Panele të montuara prej drurit
Монтажни дрвени панели
6. Materijal i dobët ndërtimor (plita, dërrasa etj.)
Слаб градежен материјал (керлич, плитар набој, штици и др.)

**17. Katet e ndërtesës
Катност на зградата**

1. P (vetëm përdhese, e lartë ose e ulët)
P (само приземје, високо или ниско)
2. P+1 (përdhese dhe një kat)
P+1 (приземје и еден кат)
3. P+2 deri P+4
P+2 до P+4
4. P+5 deri P+10
P+5 до P+10
5. P+11 deri P+20
P+11 до P+20
6. Mbi P+ 20 kate
Над P+20 ката

18. Viti i ndërtimit të ndërtesës

Година на изградба на зградата

☒

**TË DHËNA PËR FAMILJEN
ПОДАТОЦИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО**

**19. Baza sipas së cilës familja e shfrytëzon banesën
Оснoв по кој домаќинството го користи станот**

1. Pronar
Сопственик
2. Shfrytëzues i banesës me qira në pronë shtetërore
Корисник (закупец) на стан во државна сопственост
3. Qiramarrës i banesës në pronësi private (tërë banesën)
Закупец на стан во приватна сопственост (на цел стан)
4. Qiramarrës i banesës në pronësi private (të një pjese të banesës)
Закупец на стан во приватна сопственост (на дел од станот)
5. Banesë sociale
Социјален стан
6. Faresifëri
Сродство
7. Tjetër
Друго

20. Mënyra në të cilën familja siguron ngrohjen e vendstrehimit

Начин на кој домаќинството го затоплува живеалиштето

- a) 1. Ngrohje qendrore nëpërmjet rrjetit publik
Централно парно греење-преку јавна мрежа
- b) Ngrohje qendrore me instalim personal
Парно греење со сопствена инсталација

- 2. me energji elektrike
на електрична енергија
- 3. me qumyr-guri
на јаглен
- 4. me dru
на огревно дрво
- 5. me karburante
на течни горива
- 6. me karburante të tjera
на други неспомнати горива

v) Ngrohje me kalorifer / Греење со печка:

- 7. me energji elektrike
на електрична енергија
- 8. me qumyr-guri
на јаглен
- 9. me dru
на огревно дрво
- 10. me karburante
на течни горива
- 11. me gas (propan, butan etj.)
на плин (течен гас, пропан, бутан)
- 12. me karburante të tjera
на други неспомнати горива

г) 13. Mënyrë tjetër e ngrohjes
Друг начин на затоплување

(shënoni)

(наведете)

21. Mënyra në të cilën familja furnizohet me ujë për pije (shëno edhe shifrën përkatëse nga shifrat e dhëna nga faqja që vijon)

Начин на кој домаќинството се снабдува со вода за пиене (впиши ја соодветната шифра од дадените на следната страница)

☐☐☐

**ТОКË, KAFSHË, SHPENDË DHE FAMILJE BLETËSH
ЗЕМЈИШТЕ, ДОБИТОК, ЖИВИНА И
ПЧЕЛНИ СЕМЕЈСТВА**

1 hektar=100 ari; 1 hektar=10000 m²; 1 ar=100 m²
1 хектар=100ари; 1 хектар=10000м²; 1 ар=100м²

hektari ari
hektari ари

22. Sipërfaqja e përgjithshme e tokës në pronë të familjes
Вкупна површина на земјиштето во сопственост на домаќинството

☐☐☐☐☐☐

23. Tokë e marrë me qira

Земјиште земено под закуп

☐☐☐☐☐☐

24. Tokë e dhënë me qira

Земјиште дадено под закуп

☐☐☐☐☐☐

25. Sipërfaqja e përgjithshme e tokës që shfrytëzohet nga familja

Вкупна површина на земјиштето која домаќинството ја користи

☐☐☐☐☐☐

25a. Sipërfaqen e tokës ose ndonjë pjesë të saj a e keni shfrytëzuar për prodhimtari bujqësore pyjore ose të peshqëve

Дали површината на земјиштето или дел од неа сте ја користиле за земјоделско, шумско или рибно производство

- 1. po/да
- 2. jo/не

26. Kafshë, shpendë dhe familje bletësh me të cilat disponon familja-numër
Добиток, живина и пчелни семејства со кои располага домаќинството-број

1. Kuaj (gjithsej)

Коњи (вкупно)

☐☐☐☐

2. Gomarë (gjithsej)

Магарина (вкупно)

☐☐☐☐

3. Gjedhë (gjithsej)

Говеда (вкупно)

☐☐☐☐☐

a) Viça dhe dema

Телиња и јуниња

☐☐☐☐☐

b) Lopë dhe mëshqerra

Крави и јуници

☐☐☐☐☐

v) Qe, muzetë e të tjera

Волви, бикови и останати

пораснати говеда

☐☐☐☐☐

4. Dhen (gjithsej)

Овци (вкупно)

☐☐☐☐☐☐

a) Shqerra dhe zhelekë

Јагниња и шилежиња

☐☐☐☐☐☐

b) Dhen furagjere

Овци за приплод

☐☐☐☐☐☐

v) Dëshër dhe dhen të tjera

Овни и други пораснати овци

☐☐☐☐☐☐

5. Derra (gjithsej)

Свињи (вкупно)

☐☐☐☐☐

a) Gica dhe detkucë (njëvjeçar)

Прасиња и назимиња

☐☐☐☐☐

b) Dosa dhe motaqe

Маторици и назимки

☐☐☐☐☐

v) Derr për shumim dhe derra tjerë

Нерези и други пораснати свињи

☐☐☐☐☐

6. Dhi (gjithsej)

Кози (вкупно)

☐☐☐☐☐

7. Shpendë të të gjitha llojeve (gjithsej)

Порасната живина од сите видови (вкупно)

☐☐☐☐☐☐

8. Familje bletësh

Пчелни семејства

☐☐☐☐☐

Shifra për përgjigje lidhur me pyetjen 21. Mënyra në të cilën familja furnizohet me ujë për pije
Шифри за одговор на прашањето 21. "Начин на кој домаќинството се снабдува со вода за пиење"

- | | |
|--|---|
| 01 Ujë në banesë me lidhje në ujësjellës publik | 01 Вода во станот со приклучок на јавен водовод |
| 02 Ujë në banesë me lidhje në hidrofor personal | 02 Вода во станот со приклучок на сопствен хидрофор |
| 03 Çezmë në obor me lidhje në ujësjellës publik | 03 Чешма во дворот приклучена на јавен водовод |
| 04 Çezmë rrugore me ujë prej ujësjellësit publik | 04 Улична чешма со вода од јавен водовод |
| 05 Çezmë rrugore me ujë prej burimit të posaçëm | 05 Улична чешма со вода од посебно извориште |
| 06 Pus klasik | 06 Копан бунар |
| 07 Pus i shpuar (me gypa) | 07 Дулчен (цевен) бунар |
| 08 Pus artesian | 08 Артерски бунар |
| 09 Burim i rregulluar | 09 Уреден извор |
| 10 Burim i parregulluar | 10 Несреден извор |
| 11 Autobot (rezervoar me ujë) me filtër | 11 Цистерна (резервоар со вода) со филтер |
| 12 Autobot (rezervoar me ujë) pa filtër | 12 Цистерна (резервоар со вода) без филтер |
| 13 Drejtpërdrejtë nga lumi | 13 Непосредно од река |
| 14 Drejtpërdrejtë nga liqeni (i natyreshëm ose artificial) | 14 Непосредно од езеро (природно или вештачко) |
| 15 Drejtpërdrejtë nga shpella, humnera ose gropa me ujë | 15 Непосредно од пештера, понор или јама со вода |

Udhëzime për plotësimin e formularëve dhe definicione për familjen

Nëse ka dy ose më shumë familje në një banesë, për çdo familje plotësohet formular i veçantë P-2, ndërsa të dhënat për banesën plotësohen vetëm në një formular.

Me fjalën **familje** konsiderohet çdo bashkësi familjare ose bashkësi tjetër e personave të cilët do të deklarojnë se jetojnë së bashku dhe së bashku i harxhojnë të ardhurat e tyre për plotësimin e nevojave kryesore për jetë (banim, ushqim etj.), pa marrë parasysh a gjenden të gjithë antarët gjithnjë në vendin ku është vendosur familja ose disa nga ata qëndrojnë kohë të caktuar në vendbanim tjetër, respektivisht në shtet tjetër për shkak të punës, shkollimit ose shkaqeve tjera.

Me fjalën **familje** konsiderohet edhe çdo person i cili në vendin e Regjistrimit jeton vetëm ("familje individuale") dhe që nuk ka familje të vet në vend tjetër. Familja individuale mund të jetojë në banesë të veçantë ose të ndashme, ose si qiraxhi-individual ose në hotel për individë e të tjera, pa marrë parasysh se a jeton në dhomë të njëjtë me individ tjetër ose me antarët e familjes-pronarë të banesës, por me ata nuk i harxhon së bashku të ardhurat e veta.

Me fjalën **familje** konsiderohet edhe e ashtuquajtura **familje kolektive**, respektivisht familje e përbërë nga persona që jetojnë në institucione për përkujdesje të përhershme të fëmijëve dhe të rriturve, nëpër manastire dhe nëpër spitale për vendosjen e të sëmurëve kronik.

Bashkësia familjare mund të përbëhet nga një ose më shumë familje, kurse përveç kësaj, mund të ketë edhe antarë që nuk i takojnë asnjërës familje në bashkësinë familjare që regjistrohet.

Poashtu, ka edhe bashkësi familjare në të cilën nuk ka asnjë familje (familje prej një antari-familje individuale dhe familje shumëantareshe - të përbëra nga vëllezër dhe motra; gjysh dhe nip-nipër; gjysh dhe nip-nipër e të tjera, si dhe persona që nuk janë farefis, por të cilët së bashku i harxhojnë të ardhurat për plotësimin e nevojave kryesore jetësore).

Me fjalën **familje e ngushtë** nënkuptohet bashkësi familjare që përbëhet vetëm nga çifti bashkëshortor, ose nga prindërit (dy ose një) dhe fëmijëve të tyre që nuk janë të martuar.

Me fjalën **familje e ngushtë**, sipas metodologjisë së regjistrimit, nënkuptohet edhe bashkësia e partnerit dhe partneres që jetojnë së bashku.

Antarët e bashkësive familjare prej një familjeje regjistrohen sipas radhës që vijon: në rendin e parë shënohet emri dhe mbiemri i personit i cili udhëheq me familjen, pastaj vijnë emrat dhe mbiemrat e antarëve të familjes së tuj të ngushtë (bashkëshortit dhe fëmijëve nëse i ka), pastaj antarët e tjerë të familjes (farefis dhe jo-farefis), nëse i ka.

Nëse në një bashkësi familjare ka më shumë se një familje të ngushtë, pas të parës, shënohen, me rend antarët e familjes së dytë, të tretë etj. sipas rendit të përshkruar më lart. Në fund shënohen mbiemrat dhe emrat e farefisit tjetër dhe personave tjerë që konsiderohen si antarë të bashkësisë familjare.

Në fund regjistrohen personat që nuk janë antarë të familjes.

Nëse familja përbëhet vetëm prej një personi (e ashtuquajtura familje individuale), ai person medoemos regjistrohet nën numrin rendor 01.

Nëse në një familje ka më shumë se 17 antarë, regjistruesi do të marrë edhe një formular P-2 dhe në listë do të vazhdojë me shënimin e të dhënave për antarin e 18, 19 etj. Në këtë rast, në hapësirën e bardhë në fillim të faqes së parë të P-2, regjistruesi do të shënojë se bëhet fjalë për vazhdimin e Listës. Kurse të dhënat adresore dhe identifikuese i përshkruan nga formulari P-2 në të cilin ka bërë regjistrimin e të dhënave për 17 antarët e mëparshëm të familjes së vet.

Упатство за пополнување на обрасците и дефиниции за домаќинство и семејство

Ако има две или повеќе домаќинства во станот, за сèког домаќинство се пополнува посебен образец P-2, а податоците за станот се пополнуваат само во еден образец.

Под **домаќинство** се смета секоја семејна или друга заедница на лица кои ќе изјават дека заедно живеат и заеднички ги трошат своите приходи за подмирување на основните животни потреби (домување, исхрана и друго), без оглед дали сите членови постојано се наоѓаат во местото каде што е населено домаќинството или некои од нив престојуваат определено време во друго населено место, односно странска држава, заради работа, школување или од други причини.

Под **домаќинство** се смета и сèког лице кое во местото на Пописот живее само ("самечко домаќинство") и кое нема свое домаќинство во друго место. Самечкото домаќинство може да живее во посебен или делив стан, или како sameц-потстанар или во хотел за самци и сл., без оглед на тоа дали живее во иста соба со друг sameц или со членовите на домаќинството-станодавец, но со нив не ги троши заедно своите приходи.

Под **домаќинство** се смета и т.н. **колективно домаќинство**, т.е. домаќинство составено од лица кои живеат во установи за трајно згрижување на деца и возрасни, во манастири-самостани и во болници за сместување на неизлечиви болни.

Домаќинството може да се состои од **едно или повеќе семејства**, а покрај тоа, може да има и членови кои не припаѓаат ниту на едно семејство во домаќинството кое се попишува.

Исто така има и домаќинства во кои **нема ниту едно семејство** (домаќинства од еден член-самечки домаќинства и повеќечлени домаќинства - составени од браќа и сестри; баба и внук-внуци, дедо и внук-внуци и сл., како и лица кои не се во сродство, а кои заеднички ги трошат приходите заради задоволување на основните животни потреби).

Под **потесно семејство** се подразбира семејна заедница која се состои само од брачен пар, или од родители (двајца или еден) и нивните деца кои не се во брак.

Под **потесно семејство**, според пописната методологија, се подразбира и заедница на партнер и партнерка кои живеат заедно.

Членовите на едносемејните домаќинства се впишуваат по следниот редослед: во првиот ред се впишува името и презимето на лицето на кое се води домаќинството, потоа следат имињата и презимињата на членовите на неговото потесно семејство (брачно и другар и децата, ако ги има), па потоа останатите членови на домаќинството (роднини и нероднини), ако ги има.

Ако во домаќинството има повеќе од едно потесно семејство, после првото, се впишуваат, по ред членовите на второто, третото итн. семејство и тоа според редоследот кој беше погоре опишан. На крајот се впишуваат имињата и презимињата на останатите роднини и други лица кои се сметаат за членови на домаќинството.

На крајот се запишуваат лицата кои не се членови на домаќинството.

Ако домаќинството се состои само од едно лице (т.н. самечко домаќинство), тоа лице задолжително се впишува под реден број 01.

Ако во домаќинството има повеќе од 17 членови, попишувачот ќе земе уште еден P-2 и во Списокот ќе продолжи со впишување на податоци за 18, 19 итн. член. Во овој случај, на белиот простор при врвот на првата страница на P-2, попишувачот ќе назначи дека се работи за продолжение на Списокот, а адресните и идентификационите податоци ги препишува од образецот P-2 на кој извршил впишување на податоците за првите 17 членови од неговото домаќинство.